



**ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

[www.iph.mk](http://www.iph.mk)

Ул." 50 Дивизија " бр.6, 1000 СКОПЈЕ

Тел: 02 3 125 044, 3 223 033; Факс: 02 3 223 354

**СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ**

***ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ И НАДЗОР НАД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ***

## **БИЛТЕН**

за движењето на акутните заразни заболувања во Република Северна Македонија  
во месец **јуни, 2020**

Скопје, 10.08.2020


Во текот на месец јуни 2020 година, во Република Северна Македонија, регистрирани се вкупно **65** заболени лица од акутни заразни заболувања (без грип, туберкулоза, СИДА, АФП и хронични носителства на хепатит Б и Ц и ХИВ) со вкупна инциденца од **3,1 на 100.000 жители**.

Во текот на месец јуни се бележи намалување на вкупниот број на заболени лица за 26,1% во однос на претходниот месец мај 2020 (n=88). Во однос на јуни 2019 (n=1441), како и во однос на аритметичката средина за периодот 2015–2019 (n=1.743), се регистрира намалување на пријавените лица од акутни заразни заболувања за 95,5% и 96,3% соодветно. (Графикон 1)

Во вкупниот број на заболени во 2020 година, регистрираните случаи во месец јуни учествуваат со 1,9%. Кумулативниот број на заболени во 2020 е намален за 65,0% во однос на кумулативата за истиот период во 2019 година.

Намалувањето на бројот на заболени лица може да се објасни со текот на постоечката пандемија на КОВИД-19 и можното нарушување на системот за надзор со оглед на тоа што сите чинители се вклучени во одговор кон пандемијата.

**Графикон 1. Број на заболени од заразни болести по месеци во 2020 и аритметичка средина за 2015-2019**




Во месец јуни, најголем број акутни заразни заболувања на ниво на ЦЈЗ се регистрирани на територија на ЦЈЗ Струмица (n=16 или 24,6%), а најмал број се регистрирани во ЦЈЗ Скопје и Охрид (n=1 или 1,5%). (Табела 1 во Прилог)

Највисока инциденца на 100.000 жители на ниво на ЦЈЗ е регистрирана на територијата на ЦЈЗ Струмица (I=15,0/100.000), а најниска е инциденца во ЦЈЗ Скопје (0.2/100.000). (Графикон 2)

Највисока инциденца на ниво на ПЕ е регистрирана на територијата на Крушево (I=42,0/100.000).

Не се регистрирани заболени лица на територијата на ЦЈЗ/ПЕ Велес, Охрид, Тетово, Штип, Ресен, Гевгелија, Неготино, Берово, Винаца, Делчево, Пехчево, Дебар, Македонски Брод, Гостивар, Пробиштип. (Табела 1 во Прилог)

**Графикон 2: Број на заболени и инциденца од акутни заразни заболувања по ЦЈЗ во јуни, 2020**



**Првите две најчести заразни заболувања** (овчи сипаници и ентероколити), учествуваат со 75,4% во вкупниот број на заболени.

Во текот на месец јуни, **најчесто** регистрирано акутно заразно заболување се **ентероколитите** со вкупно 32 заболени лица. Тие во вкупниот број на заболени во месецот учествуваат со 49,2%.

Во однос на претходниот месец мај 2020, се регистрира зголемување на бројот на заболени од ентероколити за 28,0%. Во однос на месец јуни 2019, како и во однос на аритметичката средина 2015-2019, во овој месец истотака се регистрира намалување од 92,0% и 95,6%, соодветно.

Во вкупниот број на регистрирани ентероколити во 2020, пријавените случаи во јуни учествуваат со 4,2%, додека во вкупниот број на регистрирани акутни заразни заболувања во 2020 година, ентероколитите учествуваат со 22,2%.

Кумулативниот број на заболени од ентероколитите во 2020 е намален за 70,2% во однос на кумулативата за истиот период во 2019.

На второ место по број на регистрирани заболени во месец јуни се **овчите сипаници**, со 17 случаи. Во вкупниот број на заболени во месецот учествуваат со 26,2%.

Во однос на претходниот месец мај 2020, се регистрира намалување на бројот на заболени од овчи сипаници за 34,6%. Во однос на месец јуни 2019, како и во однос на аритметичката средина 2015-2019, во овој месец истотака се регистрира намалување од 97,3% и 97,8%, соодветно.

Во вкупниот број на регистрирани овчи сипаници во 2020, пријавените случаи во јуни учествуваат со 0,8%, додека во вкупниот број на регистрирани акутни заразни заболувања во 2020 година, овчите сипаници учествуваат 64,6%.

Кумулативниот број на заболени од овчи сипаници во 2020 е намален за 47,9% во однос на кумулативната за истиот период во 2019.


Во однос на поделбата на **акутните заразни заболувања по групи**, најголем број од заболувањата во месец јуни припаѓаат на **цревни заразни заболувања** (n=41; 63,1%) (Графикон 3), со инциденца од 2,0/100.000. Од нив, најголем број, процент (n=32; 78,0%) и инциденца (I=1,5/100.000), чинат пријавите на ентероколити. Следуваат 4 случаи на инфекции предизвикани од E.Coli, три случаи на бактериски алиментарни инфекции и интоксикации и по еден случај на вирусен хепатитис А и џардијаза. (Табела 1 во Прилог)

На второ место во месец јуни е групата на **капкови заразни заболувања**. Пријавени се 20 заболени (30,8%) (Графикон 3), со инциденца од 1,0 на 100.000 жители. Следуваат 17 заболени лица од овчи сипаници, два случаи на инфективна мононуклеоза и еден случај на заразни заушки.

Во групата на **останати акутни заразни заболувања**, во јуни е регистриран само еден случај на шуга. (Графикон 3)

Во групата на регистрирани **сексуално и крвно преносливи инфекции** без ХИВ/СИДА (n=3; 4,6%, I=0,1/100.000, во текот на месец пријавени се два случаи на гонореја и еден случај на инфекции со хламидија. (Табела 1 во Прилог)

**Графикон 3: Структура на заболени по групи на заболувања во јуни, 2020**



### **ХИВ/СИДА И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ**

Согласно постоечката евиденција на пријавени случаи (заклучно со 30.06.2020), кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ/СИДА во Р. Северна Македонија, за периодот 1987–2020 изнесува 484.

Од вкупниот број на досега регистрирани случаи за кои има податок (n=480):

- 103 лица починале, а
- 377 лица живеат со ХИВ/СИДА.

### **ВАКЦИНО-ПРЕВЕНТАБИЛНИ ЗАБОЛУВАЊА**

Во однос на вакцино-превентабилните заболувања, во јуни месец 2020, регистриран е само еден случај на заразни заушки. (без туберкулоза). (Табела 2 во Прилог)

Во месец јуни, регистриран е еден случај на заразни заушки кај 4-годишно дете од Струмица. Во однос на вакциналниот статус детето е вакцинирано согласно Календарот за имунизација. Дијагнозата е поставена клинички и лабораторски.

### **ЕПИДЕМИИ**

Во текот на јуни до ИЈЗ нема пристигната **пријава за епидемија на заразна болест**.

## СМРТНИ СЛУЧАИ

Во текот на месец јуни не е регистриран смртен случај.

## ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗОЛИРАНИ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ДОКАЖАНИ ПРИЧИНТЕЛИ НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

Во овој Билтен е даден приказ на евидентираните Пријави за изолиран-доказан причинител на заразна болет и резистенција на антибиотици, пристигнати во ИЈЗ во текот на месец јуни, 2020 година (n=85).

Пријави се добиени од микробиолошките лаборатории од териториите на 9 ЦЈЗ/ПЕ. Најголем број пристигнати пријави се од микробиолошките лаборатории кои се наоѓаат на територијата од ЦЈЗ Битола (n=28; 33,0%), ЦЈЗ Прилеп (n=15; 17,6%), и по 9 (10,6%) ЦЈЗ Кочани и ЦЈЗ Струмица.

Од пристигнатите пријави, најчесто докажани/изолирани причинители во месец јуни се: *MRSA* и *HPV* по (n=13; 15,3%) и по 7(8,3%) *Chlamydia trachomatis*, *Salmonella enteritidis* и *HBsAg+*.

## БОЛЕСТИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРААТ КАЈ СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Во текот на месец јуни, не е пристигната пријава за заразно заболување кај странски државјанин кој престојувал во Република Северна Македонија.

Од вкупно пријавените во месец јуни, 4 пријави се за ентероколит, по три пријави за инфлуенца и ТБЦ, по два случаи се за салмонелоза и вирусен хепатит Б и една пријава за скарлатина.

По земја на живеалиште на странските државјани, 12 пријави се за жители на Косово, 2 пријави за жители на Кореја и една за жител на Шведска.

*Кузмановска Г., Караџовски Ж., Ставридис К., Балажи Љ., Кочински Д., Микиќ В., Положани Е., Цветановска Ж., Столеска Илиоска Р., Исмани М. Чибешева Д.*